

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 13 став (1) а во врска со член 17 став (5) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 10 став (6) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 12 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена бр.01-1421/1 од 21.08.2017 година и постапувајќи по Барањето за измена на Решението за утврдување на тарифа за водна услуга на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево бр. 03-446/1 од 02.03.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр. 08-168/17 од 12.03.2018 година, на седницата одржана на 18.04.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2018-2020 година

1. На ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево се утврдува тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тоа:
 - за 2018 година во износ од 1,68 ден/м³;
 - за 2019 година во износ од 1,77 ден/м³;
 - за 2020 година во износ од 1,87 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2018 година изнесува 22,77%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2019 година изнесува 22,42%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2020 година изнесува 21,27%.
3. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
4. Утврдената тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа важи за регулиран период 2018-2020 година.
5. Со влегување во сила на ова решение престанува да важи решението УП1 бр.08-168/17 од 21.11.2017 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението со предлог тарифа за регулиран период 2018 – 2020 година, бр. 03-1325/1 од 15.09.2017 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-168/17 од 18.09.2017 година.

Согласно член 19 став 1 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 15.11.2017 година одржа подготвителна седница.

Согласно член 20 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на 21.11.2017 година одржа редовна седница на која донесе Решение за утврдување на тарифа за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението на ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево за регулиран период 2018-2020 година, УП1 бр. 08-168/17.

На 12.03.2018 година ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, постапувајќи согласно точка 3 од Извадокот од Нацрт – записникот од педесет и втората седница на Владата на Република Македонија, а согласно член 17 став 2 од Законот за цени на водните услуги до Регулаторната комисија за енергетика достави Барање за измена на решението за утврдување на тарифата за водна услуга, бр. 03-446/1 од 02.03.2018 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика под УП1 бр.08-168/17 од 12.03.2018 година. Кон Барањето е доставена следната документација:

1. Пропратно писмо со образложение на Барањето;
2. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
3. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;

ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево на 11.04.2018 година, дополнително ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
3. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели и листа на индикатори на успешност кои треба да ги исполни давателот на водната услуга;
4. Решение за упис на промена со бр. 304201180000126 од 01.02.2018 година, издадено од Централниот регистар на Република Македонија;
5. Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој на регионалниот водовод Кичево (бизнис План) со податоци и извештаи за 2018,2019 и 2020 година од 26.02.2018 година.

Доставени податоци

ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за трошоците во базната 2016 година:

Опис	2016
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	1.617.379
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	77.070
Трошоци за осигурување на основни средства	61.411
Бруто плати	28.188.716
Други услуги	1.030.975
Останати и вонредни трошоци	4.463.645
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	90.623
Вкупно оперативни трошоци	35.529.819

- Податоци за регулираниот период :

	Ед.мерка	2018	2019	2020
Оперативни трошоци	денари	43.030.000	45.980.000	47.980.000
Амортизација	денари	17.922.059	19.913.936	22.949.768
Средства за ликвидност	денари	0	0	0
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	19.377.749	13.100.000	9.050.000
Принос на регулирани средства	денари	13.371.998	13.191.604	12.494.242
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	3.058.272	3.058.272	3.058.272
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	71.265.785	76.027.268	80.365.738
Испорачана количина на вода	m ³	18.152.239	18.152.239	18.152.239
Просечна тарифа	ден/m ³	3,56	3,82	4,08
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	3,19	3,46	3,74
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	3,93	4,19	4,43

Регулаторната комисија за енергетика со Решение број 02-826/1 од 11.04.2018 година, свика подготвителна седница со предмет на разгледување предлог текст на Решение за утврдување на тарифа за регулираниот период 2018 – 2020 година.

На 18.04.2018 година се одржа подготвителна седница. На подготвителната седница беа поканети: членовите на Регулаторната комисија за енергетика, претставници од ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, Кабинетот на заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за економски прашања, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Градоначалникот на општина Кичево, Државниот инспекторат за животна средина, Заедницата на единиците на локална самоуправа - ЗЕЛС, Комисијата за заштита на конкуренција, Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански комори на Македонија, Здружението на даватели на комунални услуги - АДКОМ, Организацијата на потрошувачи на Македонија, Советот за заштита на потрошувачите, ЈКП

Кичево, ЈКП Македонски Брод, ЈКП Крушево, ЈКП Долнени, ЈКП Прилеп, ЈКП Пласница, како и претставници од ОЈПКД Пелагонија.

На подготвителната седница покрај членовите на Регулаторната комисија за енергетика, присуствуваа претставници од ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево, ЈКП Прилеп и претставници од ЈКП Кичево.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика

При анализа на доставените податоци во Барањето за покренување на постапка за измена на Решението за утврдување на тарифа за водна услуга поради измена на Планот за прилагодување на тарифи, Регулаторната комисија за енергетика ги прифаќа изнесените наоди од истото и по извршената анализа, го утврди следното:

	Ед.мерка	2018	2019	2020
Оперативни трошоци	денари	17.918.660	18.274.220	18.636.892
Амортизација	денари	8.686.822	9.652.285	11.123.753
Средства за ликвидност	денари	201.442	210.427	219.829
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	19.377.749	13.100.000	9.050.000
Принос на регулирани основни средства	денари	13.682.917	14.158.918	14.205.175
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	3.058.272	3.058.272	3.058.272
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	37.431.569	39.237.579	41.127.377
Количина	м ³	18.152.239	18.152.239	18.152.239
Просечна тарифа	ден/м ³	1,68	1,77	1,87
Минимална просечна тарифа	ден/м ³	1,30	1,37	1,47
Максимална просечна тарифа	ден/м ³	2,06	2,16	2,27

При пресметката на оперативните трошоци е утврден клуч од 48,47% кој е добиен како сооднос од приходите кои би ги остварило претпријатието во 2016 година од ЈКП без дисконтот од 30% (утврден согласно одлука бр.02-78/1-4 од 10.01.2014 година донесена од Управниот одбор на ЈП, со согласност од Владата на РМ со нејзина Одлука бр.42-401/1 од 22.01.2014 година) и вкупниот приход кој би го остварило од продажба без вкалкулиран дисконт. По извршената анализа на трошоците од базната 2016 година, Регулаторната комисија за енергетика за регулираниот период 2018 – 2020 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2018 година се пресметани на ниво од 48,47% од остварените вкупни трошоци во базната 2016 година зголемени за стапката на инфлација од 1,3% во 2017 година и 2% за 2018 и истите изнесуваат 824.841 денари, за 2019 година и 2020 година се зголемени за предвидената стапката на инфлација од 2% и истите се утврдени да изнесуваат 841.338 денари за 2019 година и 858.165 денари за 2020 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за 2018 година се пресметани на ниво од 48,47% од остварените вкупни трошоци во базната 2016 година зголемени за стапката на инфлација од 1,3% во 2017 година и 2% за 2018 и истите изнесуваат 74.407 денари, за 2019 година и 2020 година

- се зголемени за предвидената стапката на инфлација од 2% и истите се утврдени да изнесуваат 75.895 денари за 2019 година и 77.413 денари за 2020 година;
3. Трошоците за осигурување на основните средства се прифатени согласно барањето и истите се утврдени во износ од 50.000 денари за сите три години од регулираниот период;
 4. Трошоците за бруто плати за 2018 година се пресметани на ниво од 48,47% од остварените вкупни трошоци во базната 2016 година зголемени за стапката на инфлација од 1,3% во 2017 година и 2% за 2018 и истите изнесуваат 14.117.504 денари, за 2019 година и 2020 година се зголемени за предвидената стапката на инфлација од 2% и истите се утврдени да изнесуваат 14.399.854 денари за 2019 година и 14.687.852 денари за 2020 година.
 5. Другите услуги за 2018 година се пресметани на ниво од 48,47% од остварените вкупни трошоци во базната 2016 година зголемени за стапката на инфлација од 1,3% во 2017 година и 2% за 2018 и истите изнесуваат 516.334 денари, за 2019 година и 2020 година се зголемени за предвидената стапката на инфлација од 2% и истите се утврдени да изнесуваат 526.661 денари за 2019 година и 537.194 денари за 2020 година.
 6. Останатите и вонредните трошоци за 2018 година се пресметани на ниво од 48,47% од остварените вкупни трошоци во базната 2016 година зголемени за стапката на инфлација од 1,3% во 2017 година и 2% за 2018 и истите изнесуваат 2.244.950 денари, за 2019 година и 2020 година се зголемени за предвидената стапката на инфлација од 2% и истите се утврдени да изнесуваат 2.289.849 денари за 2019 година и 2.335.646 денари за 2020 година.
 7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот се пресметани на ниво на остварените во базната 2016 година и изнесуваат 90.623 денари за сите 3 години од регулираниот период.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е утврдена на ниво од 48,47% од износот од барањето и истата изнесува 8.686.822 денари за 2018 година, 9.652.285 за 2019 година и 11.123.753 денари за 2020 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,5% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 201.442 денари за 2018 година, 210.427 денари за 2019 година и 219.829 денари за 2020 година.

Приносот на регулираните основи средства за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението за 2018 година изнесува 13.682.917 денари, за 2019 година 14.158.918 денари и за 2020 година 14.205.175 денари. При пресметката на приносот земени се во предвид планираните инвестиции за 2018 година во износ од 19.377.749 денари, за 2019 година во износ од 13.100.000 денари и за 2020 година во износ од 9.050.000 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика утврди просечната тарифа за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението да изнесува 1,68 ден/м³ за 2018 година, 1,77 ден/м³ за 2019 година и 1,87 ден/м³ за 2020 година.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението изнесува 22,77% за 2018 година, 22,42% за 2019 година и 21,27% за 2020 година.

ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива

оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈП за водоснабдување СТУДЕНЧИЦА Кичево да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-168/17
18.04.2018 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Димитар Петров